



Дополнителни услови за осигурување на нарачателите од последици на несреќен случај

член 1: општи одредби

- [1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие Дополнителни услови се составен дел од договорот за осигурување на нарачателите на списанија, ревији, публикации, радиостаници, телевизија, телефон и сл. (во понатамошниот текст: нарачател) од последици на несреќен случај.
- [2] Договорарот на осигурувањето, според овие Дополнителни услови, може да биде правно лице кое сака да ги осигура своите нарачателите, односно претплатници.

член 2: осигурени лица

- [1] Лицата наведени во член 1, став (1) од овие Дополнителни услови се осигуруваат без оглед на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (1) точка 6 од Општите услови, освен лицата кои според член 4 став (3) од Општите услови, во секој случај се исклучени од осигурување.
- [2] Ако нарачателот е правно лице, осигурено е само она лице чие име, презиме и адреса, договорарот на осигурувањето писмено му ги доставил на осигурувачот, односно соодветниот број на лица за кои договорарот доставил податоци, ако нарачката е колективна.
- [3] Ако нарачателот - физичко лице - има повеќе нарачки, осигурен е само еднократно.

член 3: траење на осигурувањето и покритието

- [1] Осигурителното покритие започнува во 24:00 часот оној ден кој на полисата е наведен како почеток на осигурувањето, и тоа за сите лица кои тој ден биле запишани во евиденцијата на договорарот како нарачателите.
За секој нов нарачател, покритието започнува во 24:00 часот на денот кога ја платил нарачката. За секој нарачател, покритието престанува во 24:00 часот оној ден кога престанал да биде нарачател.

член 4: плаќање на премија

- [1] Премијата се пресметува врз основа на вистинскиот број на осигурени нарачателите за договорениот период.
- [2] Ако е договорено месечно плаќање на премијата, премијата се пресметува врз основа на бројната состојба на нарачателите на крајот на секој календарски месец.
- [3] Месечната премија за ова осигурување е неделива. Се плаќа цела месечна премија за секој нарачател, без оглед на тоа кога во месецот започнало покритието за него.
- [4] Договорарот мора да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целокупното времетраење на осигурувањето во рокот кој е договорен со полисата.
- [5] Обврската на осигурувачот за поединечен осигуреник постои и во случај кога договорарот не ја платил премијата во рокот наведен во полисата, ако незгодата настанала за времетраењето на осигурувањето според одредбите од членовите 6 и 16 од Општите услови.

- [6] Договорарот е должен да му овозможи увид на осигурувачот во својата евиденцијата од која може да се утврди исправноста на пресметката и плаќањето на премијата.

член 5: ограничување на опсегот на обврските на осигурувачот

- [1] Ако осигуреникот во моментот на незгодата е постар од 75 години, осигурувачот исплаќа 50% од износот што инаку би морал да го плати.

член 6: должности на договорарот после осигурен случај

- [1] Договорарот е должен да ги пријави на осигурувачот сите незгоди за кои важи покритието според овие Дополнителни услови.
- [2] На барање на осигурувачот или корисникот на осигурувањето, договорарот е должен да издаде потврда дали лицето на кое му се случила незгодата е осигурено како нарачател.
- [3] Договорарот е должен да му ги понуди на осигурувачот сите потребни информации за разјаснување на настанот и околностите кои се важни за утврдување на постоењето и висината на неговите обврски.

Член 7: примена на општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

За осигурувањата склучени согласно овие Дополнителни услови се применуваат и Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со Дополнителните услови.

Член 8: важност на условите

Овие Дополнителни услови стапуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од 01.01.2021 година.